



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 33/2015

Пробиштип 26.06.2015 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.33 одржана на ден 23.06.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип бр.26-764/3-1;
2. Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип бр.26-764/3-2;
3. Одлука за проширување и изменување на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип бр.26-764/3-3;
4. Одлука за урвудување на надоместок за издавање на простор и издавање на тезги по повод одржувањето на манифестацијата „Probistip summer festival“ – 2015 бр.26-764/4;
5. Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во општина Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Probistip summer festival“ – 2015 бр.26-764/5;
6. Одлука за давање на согласност на Финансискиот Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-764/6;
7. Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од елементарна непогода – град на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година бр.26-764/7-1;
8. Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од елементарна непогода – град на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година бр.26-764/7-2;
9. Заклучок по барање од Иницијативен одбор при манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште бр.26-764/8-1;
10. Заклучок по барање од група граѓани од улица Јаким Стојковски од Пробиштип бр.26-764/8-2;
11. Заклучок по барање од Димче Миленков од Пробиштип бр.26-764/8-3;
12. Заклучок по барање од Гоце Младеновски од с.Добрево бр.26-764/8-4;
13. Заклучок по барање од Здружение за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ од Скопје бр.26-764/8-5;
14. Заклучок по барање од Ванче Поцев од Пробиштип бр.26-764/8-6;.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-764/10
24.06.2015 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.33/2015

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2006)

О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина пробиштип
За 2015 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
За 2015 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката				
Се зголемуваат приходите на следните потставки :				
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА				
741114 Пренесен вишок на приходи од претходната година	0	4.061.566	0	0
	0	4.061.566	0	0
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				
485710 Книги за библиотеки и учебници	0	27.843	0	0
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ				
421110 Електрична енергија	0	193.098	0	0
425990 Други договорни услуги	0	40.000	0	0
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ				
426990 Други оперативни расходи	0	65	0	0
H10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ				
424210 Одржување на згради	0	1.200.000	0	0
424590 Одржување на други зелени површини	0	50.000	0	0
421220 Дрва	0	100.000	0	0
421320 Телефон и телефакс	0	20.000	0	0
425490 Други здравствени услуги	0	60.000	0	0
424430 Поправки и одржување на машини	0	50.000	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	138.379	0	0
420120 Патување во земјата - патни расходи	0	30.000	0	0
423610 Наставно-образовни помагала	0	50.000	0	0
421230 Јаглен	0	200.000	0	0
423320 Обуки	0	30.000	0	0
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	40.000	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена	0	30.000	0	0
423720 Материјали за разни поправки	0	30.000	0	0
423810 Ситен инвентар	0	30.000	0	0
424230 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	0	40.000	0	0
423110 Канцелариски материјали	0	30.000	0	0
424410 Поправки и одржување на мебел	0	100.000	0	0
425970 Консултантски услуги	0	240.000	0	0
423310 Униформи	0	30.000	0	0
H20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				
464990 Други трансфери	0	122.588	0	0
421110 Електрична енергија	0	100.000	0	0

421240 Течни горива	0	100.000	0	0
423990 Други материјали	0	172.112	0	0
424210 Одржување на згради	0	180.000	0	0
424590 Одржување на други зелени површини	0	20.000	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	38.390	0	0
В10 ДЕТСКИ ГРАДИНИ				
421240 Течни горива	0	569.091	0	0
	0	4.061.566	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина општина пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година

Број 26-764/7-2
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Ранко Давитков

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина општина пробиштип
 За 2015 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина општина пробиштип
 За 2015 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата		Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката					
Се зголемуваат приходите на следните потставки :					
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА				
741211	Калиграфски трансфери од други нивоа на власт	0	0	1.000.000	0
754111	Други домашни задолжувања	0	0	0	2.800.000
		0	0	1.000.000	2.800.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
464990	Други трансфери	0	0	0	2.800.000
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ				
482330	Реконструкција на пречистителни станици и колектори	0	0	1.000.000	0
		0	0	1.000.000	2.800.000

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина општина пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

Бр.26-764/3-2
23.06.2015 година

Претседател на Советот на Општина
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина општина ПРОБИШТИП

За 2015 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина општина ПРОБИШТИП

За 2015 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата		Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката						
Г10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
464990	Други трансфери	900.000	0	0	0	0
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ						
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	-900.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина општина ПРОБИШТИП и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

Бр.26-764/3-3
23.06.2015 година

Претседател на Советот на Општина
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Ранко Давитков

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за утврдување надоместок за издавање простор и издавање на тезги по повод одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“

Член 1

Согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2015 година бр.07-1455/17 од 27.11.2014 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.26/2014) се утврдува дека манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ ќе се одржи во деновите 24 и 25 Јули 2015 година на локацијата на Градскиот пазар во Пробиштип.

Член 2

За одржување на оваа манифестација од страна на општина Пробиштип предвидени се 11 локации за поставување на угостителска опрема секоја во површина до најмногу 80м², од кои 9 во покриениот дел и 2 локации на платото веднаш до покриениот дел. Ќе се изнајмуваат и тезги кои веќе се поставени во пазарот за продажба на сувенири, рачни ракотворби, грицки, крофни, а се забранува продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и храна.

Доколку има пријавено повеќе угостители од предвидениот број на локации, ќе се предвидат најмалку уште три локации на отворениот дел на платото до Градскиот пазар во Пробиштип.

Член 3

Начинот на издавање на локации и тезги ќе се изврши на заинтересираните правни лица, а по пат на усно јавно наддавање.

Странките се обврзуваат да склучат договор со кој поблиску ќе ги уредат меѓусебните права и обврски.

Член 4

Почетната цена за закуп на една локација ќе изнесува 15.000,00 денари, во покриениот дел на Градскиот пазар и 10.000,00 на платото до покриениот дел од Градскиот пазар (на отворено), а почетната цената за закуп на тезга ќе изнесува 500,00 денари, за два дена.

Чекорот за јавното наддавање ќе изнесува 500 денари.

Право на учество ќе имаат заинтересирани правни лица кои ќе уплатат депозит во висина од 50% од утврдената почетна цена за јавното наддавање.

Во цената за закуп ќе бидат вкalkулирани трошоците за струја и за закуп на простор.

Член 5

Постапката за усно јавно наддавање за издавање под закуп на простор и издавање на тезги по повод одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ ќе ја спроведе Комисија формирана од Градоначалникот.

Член 6

Средствата собрани од издавање на локации и тезги за време на одржувањето на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ се приход на општина Пробиштип и истите ќе бидат искористени строго наменски согласно Програмата за одбележување на празници, манифестации и настани во општина Пробиштип за 2015 година бр.07-1455/17 од 27.11.2014 година.

Член 7

Оваа одлука стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-764/4
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 23 став 3 од Законот за угостителската дејност (Службен Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13), а во врска одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за продолжување на работното време на угостителските објективо општина Пробиштип за време на одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува работното време на сите угостителски објекти кои ќе учествуваат на одржување на манифестацијата „Probistip Summer Festival 2015“ во деновите 24 и 25 јули 2015 година за најмногу 2 (два) часа од утврденото работно време согласно Законот за угостителска дејност.

Член 2

Одлуката стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/5
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 5 став 3 и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр.38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 06/12, 112/13 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година, расправајќи по Финансиски Извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-700/1 од 26.05.2015 година, ја донесе следната :

ОДЛУКА

За давање согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“, од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-700/1 од 26.05.2015 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Финансискиот извештај на ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип за периодот од 01.01.2015 година до 31.03.2015 година бр.26-700/1 од 26.05.2015 година усвоен со Одлука од страна на Управниот одбор на претпријатието бр.02-447/1 од 22.05.2015 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/6
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип за 28.04.2015 година

1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година.
2. Проценетата вредност на штетите од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година изнесува 97.000,00 денари.
3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 28.04.2015 година бр.08-603/2 од 21.05.2015 година и Табеларниот преглед бр.08-603/3 од 21.05.2015 година.

4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/7-1
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип за 19.05.2015 година

1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година.
2. Проценетата вредност на штетите од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година изнесува 174.000,00 денари.
3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од елементарна непогода - град на подрачјето на општина Пробиштип на 19.05.2015 година бр.08-727/2 од 05.06.2015 година и Табеларниот преглед бр.08-727/3 од 05.06.2015 година.
4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/7-2
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година, расправајќи по барањето од **Иницијативен Одбор при манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште**, бр.08-470/1 од 27.03.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Иницијативен Одбор при манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште** за одобрување на финансиски средства или градежни материјали потребни за изградба на тротоари кај манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **30.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип за изградба на тротоари кај манастирот Св.Пророк Илија од с.Калниште.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/8-1
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година, расправајќи по барањето на **група граѓани од улица Јаким Стојковски од Пробиштип**, бр.26-730/1 од 05.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. **Се формира Комисија** во која ќе членуваат:
 - **Јованка Данева – Секретар на општина Пробиштип;**
 - **Ранко Давитков – Претседател на Совет на општина Пробиштип и**
 - **Соња Сентовска – Раководител на одделение за комунални работи.**
2. Се задолжува комисијата да предложи спогодбено решение за проблемот на граѓаните од улица Јаким Стојковски од Пробиштип.
3. За постапувањето по барањето, Комисијата да достави Извештај до Советот.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/8-2
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година, расправајќи по барањето од **Димче Миленков од Пробиштип**, бр.26-763/1 од 15.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Локалниот пат од с.Трооло до с.Пестришино не е превиден во Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип.
2. Општина Пробиштип ќе го вметне локалниот пат од с.Трооло до с.Пестришино во некоја од наредните Програми за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип и ќе аплицира за обезбедување на средства за негова изградба.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип..

Број 26-764/8-3
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.06.2015 година, расправајќи по барањето од **Гоце Младеновски од с.Добрево**, бр.26-731/1 од 05.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Гоце Младеновски од Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа.**
2. Се одобруваат **2.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип..

Број 26-764/8-4
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 18.03.2015 година, расправајќи по барањето од **Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните**

групи граѓани „Градиме иднина“ Скопје, бр.26-732/1 од 05.06.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Здружението за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализираните групи граѓани „Градиме иднина“ Скопје** за финансиски средства **се одбива**, бидејќи нема средства во Буџетот на општина Пробиштип предвидени за оваа намена.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/8-5
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 28.05.2015 година, расправајќи по барањето од **Ванче Поцев од Пробиштип**, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Врз основ на барањето и претходно донесениот Заклучок бр.26-305/12-3 од 27.02.2015 година, се задолжува барателот да си го плати комуналниот надоместок.
2. Општина Пробиштип да постапи согласно Законот и склучениот купопродажен Договор со барателот.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-764/8-6
23.06.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
